



Здружение на финансиски работници

на локалните самоуправи и јавните претпријатија

Association of finance officers
of the local governments and public enterprises



ПРЕГЛЕД

на законски и подзаконски акти донесени во месец ЈУНИ и нивната примена
(Обработка на Службен весник од 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г.)

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
1	Уредба за изменување на Уредбата за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.166/20) Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа	118/21 од 01.06.2021	09.06.2021	Целата уредба	09.06.2021	
2	Деловник за работа на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија Закон за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија	118/21 од 01.06.2021	01.06.2021	Целиот деловник	01.06.2021	Со овој Деловник се уредуваат прашањата на постапката и начинот на работа на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија како и други прашања од надлежноста на Советот.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
3	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID - 19 предизвикана од вирусот SARS - CoV - 2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 113/21 и 116/21) Закон за заштита на населението од заразни болести	119/21 од 01.06.2021	01.06.2021	Целата одлука	01.06.2021	
4	Одлука за доделување средства за финансирање на проекти за развој на селата во 2021 година со индикативно планирани средства за 2022 година Закон за рамномерен регионален развој	121/21 од 03.06.2021	04.06.2021	Целата одлука	04.06.2021	
5	Одлука за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2021 година, со индикативно планирани средства за 2022 година Закон за рамномерен регионален развој	121/21 од 03.06.2021	04.06.2021	Целата одлука	04.06.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
6	Исправка на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID - 19 предизвикана од вирусот SARS - Cov - 2, случаите и временскиот период на нивна примена Закон за заштита на населението од заразни болести	121/21 од 03.06.2021	04.06.2021	Целиот акт	04.06.2021	
7	Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 12/21, 31/21, 53/21, 79/21 и 92/21) Закон за извешување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година	121/21 од 03.06.2021	03.06.2021	Целата програма	03.06.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
8	Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, формата и содржината на образецот на пријавата и начинот на поднесување на документите и доказите за исполнување на условите содржани во огласот, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодување и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас за унапредување на припадник на затворската полиција Закон за извршување на санкциите	121/21 од 03.06.2021	04.06.2021	Целиот правилник	04.06.2021	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на интерниот оглас, формата и содржината на образецот на пријавата и начинот на поднесување на документите и доказите за исполнување на условите содржани во огласот, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодување и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас за унапредување на припадник на затворската полиција.
9	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Сл. весник на РМ“ бр. 33/2011, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014, 113/2014, 189/2014, 1/2015, 46/2015, 211/2015, 158/2016, 45/2018, 129/2018, 160/2018, 228/2018, 10/2019, 20/2019, 44/2019, „Сл. весник на РСМ“ бр 82/2019, 222/2019, 239/2019, 31/2020, 53/2020, и 278/2020) Закон за здравствено осигурување	121/21 од 03.06.2021	03.06.2021	Целиот правилник	03.06.2021	
10	Закон за изменување и дополнување на Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“ бр 66/2004, 89/2008, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16)	122/21 од 03.06.2021	03.06.2021	Целиот закон	03.06.2021	Со одредбите од овој закон се врши измена и дополнување на прекршочните одредби.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
11	Закон за дополнување на Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19, 180/19, 275/19 и 77/21)	122/21 од 03.06.2021	03.06.2021	Целиот закон	03.06.2021	Со одредбите од овој закон се додава нов член „Начин на вршење на здравствена дејност од страна на приватните здравствени установи во услови на утврдено постоење на кризна состојба заради заштита на јавното здравје и прогласена епидемија или пандемија на заразна болест“.
12	Закон за изменување и дополнување на Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на Република Македонија“ број 25/15, 39/16 и 83/18)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон се врши измена и дополнување на прекршочните одредби.
13	Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ број 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 28/21)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишува начинот на вршење на инспекцискиот надзор од страна на фармацевскиот инспектор.
14	Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ број 111/2008, 64/2009, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 1/16)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишува начинот на вршење на инспекцискиот надзор од страна на комуналниот инспектор.
15	Закон за изменување на Законот за заштита на правата на пациентите („Службен весник на Република Македонија“ број 82/2008, 12/2009, 53/11, 150/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон се врши измена на прекршочните одредби.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
16	Закон за изменување и дополнување на Законот за консолидација за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 187/13, 61/16 и 83/18)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон се врши измена и дополнување на прекршочните одредби.
17	Закон за изменување на Законот за сточарство („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон се врши измена на прекршочните одредби.
18	Закон за лобирање	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2022	Со овој закон се уредуваат условите за стекнување статус на лобист и лоби организација, регистрањето на лобистите и лоби организациите, обврските на лобистите и лоби организациите и обврските на лицата и органите кај кои се лобира, со цел транспарентност на процесите на подготвување, донесување и изменување на јавни политики односно програми, закони, подзаконски или други општи акти. Овој закон се однесува на лобирањето кај органите на законодавната и извршната власт и органите на единиците на локалната самоуправа. Со денот на започнувањето на примената на овој закон престанува да важи Законот за лобирање („Службен весник на Република Македонија“ број 106/2008 и 135/11).

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
19	Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 67/92, 20/2003, 46/2004, 19/2007, 84/2008, 51/11, 135/11, 154/15 и 55/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 302/20)(„Службен весник на Република Македонија“ број 67/92, 20/2003, 46/2004, 19/2007, 84/2008, 51/11, 135/11, 154/15 и 55/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 302/20)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	Одредбите од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јули 2021 година.	
20	Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19 и 302/20)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	
21	Закон за изменување на Законот за финансиската инспекција во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 82/13, 43/14, 153/15 и 164/18)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон во целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
22	Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина („Службен весник на Република Македонија“ број 187/13, 201/14 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 124/19)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон се врши измена на прекршочните одредби.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
23	Закон за изменување на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19 и 275/19)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	
24	Закон за изменување на Законот за Царинска управа („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 129/15, 23/16, 120/18 и 248/18)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишува поимот „јавни книги“, начин на превземање на оперативни дејствија за прибирање информации и докази за сторени царински прекршоци и кривични дела од областа на царинското работење, вработувањето во Царинската управа, вработување на царинскиот службеник со посебни овластувања.
25	Закон за изменување и дополнување на Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на Република Македонија“ број 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/11, 145/15 и 170/17)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишува нова глава VII-a и нов член 29-a, кои гласат: „VII-a НАДЗОР, во целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, се пропишуваат прекршочни одредби.
26	Закон за изменување на Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
27	Закон за изменување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ број 4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/11, 51/11, 27/14, 144/14, 72/15, 104/15, 153/15, 23/16, 178/16 и 120/18)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	
28	Закон за изменување на Законот за сметководство за непрофитни организации („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2003, 17/11 и 154/15)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон се врши измена на прекршочните одредби.
29	Закон за изменување и дополнување на Законот за државна ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15, 27/16 и 83/18)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон се врши измена и дополнување на прекршочните одредби.
30	Закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон во целиот текст на законот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“ и се врши измена и дополнување на прекршочните одредби.
31	Закон за изменување на Законот за чек („Службен весник на Република Македонија“ број 03/2002, 88/2008 и 145/15)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон се врши измена на прекршочните одредби.
32	Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерски систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008, 17/11, 53/11, 70/13, 115/14, 97/15, 192/15 и 53/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19)	122/21 од 03.06.2021	11.06.2021	Целиот закон	11.06.2021	Со одредбите од овој закон меѓу другото се пропишува внесувањето податоци за првото вработување на лицата овластени за застапување и на лицата кои се основачи на субјектите на упис.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
33	Одлука за изменување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID - 19 предизвикана од вирусот SARS - CoV - 2 случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 113/21, 116/21 и 119/21) Закон за заштита на населението од заразни болести	126/21 од 09.06.2021	09.06.2021	Целата одлука	09.06.2021	
34	Одлука за изменување на Одлуката за одобрување за продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територијата на Република Северна Македонија, заради заштита на јавното здравје во услови на постоење на пандемија прогласена од Светската здравствена организација од заразната болест COVID - 19 предизвикана од вирусот SARS - CoV - 2 и заради спречување од негово ширење во зголемен обем со што се загрозува безбедноста на здравјето на населението („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 299/20) Закон за управување со кризи	126/21 од 09.06.2021	09.06.2021	Целата одлука	01.07.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
35	Уредба за изменување на Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за оттуѓување, давање под закуп и за засновање на право на стварна службеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/16, 190/17 и 201/18) Закон за градежно земјиште	129/21 од 11.06.2021	12.06.2021	Целата уредба	12.06.2021	
36	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за превентивни препораки, временски мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID - 19 предизвикана од вирусот SARS - CoV- 2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 113/21, 116/21, 119/21 и 126/21) Закон за заштита на населението од заразни болести	133/21 од 15.06.2021	15.06.2021	Целата одлука	15.06.2021	
37	Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање на службената легитимација на директорот на Управата за извршување на санкциите („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/21) Закон за извршување на санкциите	134/21 од 17.06.2021	18.06.2021	Целиот правилник	18.06.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
38	Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање на службената легитимација на заменик директорот на казнено - поправната и воспитно - поправната установа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/21) Закон за извршување на санкциите	134/21 од 17.06.2021	18.06.2021	Целиот правилник	18.06.2021	
39	Правилник за изменување на Правилникот за формата, содржината и начинот на издавање на службената легитимација на директор на казнено-поправна и воспитно - поправна установа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/21) Закон за извршување на санкциите	134/21 од 17.06.2021	18.06.2021	Целиот правилник	18.06.2021	
40	Одлука за изменување на Одлуката за превентивни препораки, временни мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID - 19 предизвикана од вирусот SARS - CoV - 2 случаите, временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 113/21, 116/21, 119/21, 126/21 и 133/21) Закон за заштита на населението од заразни болести	139/21 од 23.06.2021	23.06.2021	Целата одлука	23.06.2021	

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
41	Правилник за изменување на Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/16 и 237/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.55/19, 111/19, 163/19, 250/19, 270/19, 75/20, 173/20, 219/20, 242/20, 11/21, 82/21) Закон за полиција	140/21 од 24.06.2021	25.06.2021	Целиот правилник	25.06.2021	
42	Одлука за дополнување на Одлуката за превентивни препораки, времени мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID - 19 предизвикана од вирусот SARS - CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 113/21, 116/21, 119/21, 126/21, 133/21 и 139/21) Закон за заштита на населението од заразни болести	141/21 од 24.06.2021	24.06.2021	Целата одлука	24.06.2021	
43	Правилник за начинот на водење на евиденцијата за изречените инспекциски мерки опомени Закон за волонтерство	145/21 од 29.06.2021	30.06.2021	Целиот правилник	30.06.2021	Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција за изречените инспекциски мерки опомени.
44	Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог Закон за волонтерство	145/21 од 29.06.2021	30.06.2021	Целиот правилник	30.06.2021	Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Р. бр.	Вид на акт	Објавен во Сл. весник бр.	Датум на стапување во сила	Одредби кои стапуваат во примена	Датум на стапување во примена	Забелешка
45	Одлука за изменување на Одлуката за превентивни препораки, временни мерки, наредени мерки, наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на здравјето на населението од заразната болест COVID - 19 предизвикана од вирусот SARS - CoV-2, случаите и временскиот период на нивна примена („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.263/20, 269/20, 275/20, 287/20, 292/20, 298/20, 304/20, 306/20, 317/20, 13/21, 45/21, 53/21, 55/21, 58/21, 64/21, 65/21, 75/21, 87/21, 94/21, 100/21, 106/21, 109/21, 113/21, 116/21, 119/21, 126/21, 133/21, 139/21 и 141/21) Закон за заштита на населението од заразни болести	146/21 од 30.06.2021	30.06.2021	Целата одлука	30.06.2021	